



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликаат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ  
Понеделник, 29 октомври 1951 година  
Број 28 Год. VII

Овој број чини 16 дин. Преплата за 1951 година изнесува 350 дин. Чековна сметка бр. 801.901702

115

## РЕШЕНИЈА

### ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИТЕ МАТИЧНИ КНИГИ НА РОДЕНИТЕ ОД 1900 ГОДИНА ДО 9 МАЈ 1946 ГОДИНА

Согласно точ. 7 од Напатствието за реконструкција (обнова) на уништените матични книги на родените („Службен весник на НРМ“ бр. 23 од 19 август 1948 година) се објавуваат следните решенија, донесени од страна на народните одбори, за обновување на уништените матични книги на родените:

#### БЕРОВСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Берово донел решение бр. 850/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Берово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на Пехчево Беровска околија, донел решение бр. 865/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на Пехчево и селата Чифлик и Негреево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Будинарци, Беровска околија, донел решение бр. 280/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Будинарци за времето од 1-I-1900 до 1-I-1912 година, како и од 1-I-1937 до 8-V-1941 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Владимирово, Беровска околија, донел решение бр. 548/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Владимирово за времето од 1-I-1900 до 1-I-1912 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Двориште, Беровска околија, донел решение бр. 411/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Двориште за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година, како и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Митрашинци, Беровска околија, донел решение бр. 291/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Митрашинци за времето од 1-I-1900 до 1-I-1912 година, како и од 1-IV-1936 до 1-V-1941 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Ратево, Беровска околија, донел решение бр. 205/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Ратево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Црник, Беровска околија, донел решение бр. 304/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Црник од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-XII-1933 година, како и од 26-XII-1940 до 18-XII-1941 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Робово, Беровска околија, донел решение бр. 384/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Робово, Мачево и Умлањи за времето од 1-I-1900 до 1-I-1912 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Русиново, Беровска околија, донел решение бр. 482/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Русиново за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Смојмирово, Беровска околија донел решение бр. 365/50 до 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Смојмирово за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година.

#### БИТОЛСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Кажани, Битолска околија, донел решение бр. 193/50 од 29-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на селото Лера за времето од 1-I-1915 до 31-XII-1918 година од органите на православната вероисповест.

2. — Месниот народен одбор на с. Српци, Битолска околија, донел решение бр. 193/50 од 29-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Српци за времето од 1-I-1915 до 31-XII-1918 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Креница, Битолска околија, донел решение бр. 269/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Креница за времето од 1-I-1900 до 13-I-1926 година и од 19-III-1942 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Цапари, Битолска околија, донел решение бр. 357/50 од 31-III-1950 година, да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Ротино за времето од

1-I-1916 до 31-XII-1919 година, а за подрачјето на селото Рамна за времето од 1-I-1915 до 31-XII-1918 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Бач, Битолска околија, донел решение бр. 1/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Бач и Гермијан од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 13-I-1926 година, како и од 19-III-1942 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Велушина, Битолска околија донел решение бр. 36/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Острец од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-V-1941 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Кукуречани, Битолска околија, донел решение бр. 89/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Кукуречани од 1-I-1919 до 31-XII-1920 година; 2) Крчелино и Раштани од 1-I-1900 до 31-XII-1903 година и 3) Драгорино од 1-I-1919 до 31-XII-1920 година од органите на православната вероисповест.

8. — Месниот народен одбор на с. Маково, Битолска околија, донел решение бр. 28/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Брник за времето од 1-I-1901 до 15-VII-1904 година и од 1-I-1909 до 8-V-1910 година и од 1-I-1915 до 1-I-1918 година, а за подрачјето на селото Ивени од 1-I-1945 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Црнобуки, Битолска околија, донел решение бр. 28/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Драгомани за времето од 1-I-1919 до 31-XII-1920 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Делебали, Битолска околија, донел решение бр. 25/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Делебали и Далбеговци за времето од 1-I-1920 до 10-XI-1921 година; 2) Горно и Долно Агларци од 1-I-1916 до 31-XII-1916 година и 3) Црничани од 1-I-1920 до 31-XII-1920 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Грешница, Битолска околија, донел решение бр. 233/50 од 19 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Кишава од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-V-1941 до 5-V-1946 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Брод, Битолска околија, донел решение бр. 53/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Брод, Добровени, Полог, Скочивир и Сливница за времето од 1-I-1915 до 31-XII-1915 година, како и од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Старавина, Битолска околија, донел решение бр. 194/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Будимирци и Градешница за времето од 1-XII-1900 до 31-XII-1918 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Суводол, Битолска околија, донел решение бр. 217/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Суводол, Орехово и Грумази од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1918 до 31-XII-1918 година; 2) Магленци од 1-I-1920 до 31-XII-1946 година од органите на мухамеданската вероисповест и 3) Долно Орехово за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1946 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Добрушево, Битолска околија, донел решение бр. 175/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Добрушево и Ношпае за времето од 1-I-1913 до 31-XII-1913 година, како и од 1-IX-1915 до 1-V-1918 година; 2) Горна и Долна Чарлија од 1-I-1913 до 31-XII-1913 година и 3) Мусинци од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Ивањевци, Битолска околија, донел решение бр. 187/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Трновци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1926 година; од 1-I-1935 до 31-XII-1938 година, како и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година и 2) Дрвеник од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1926 година и од 1-I-1935 до 9-V-1946 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Логоварци, Битолска околија, донел решение бр. 29/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Трн за времето од 1-I-1900 до 1-I-1903 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Булаково, Битолска околија, донел решение бр. 148/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Булаково, Трап и Алинци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1920 до 10-XI-1921 година; 2) Путуровци од 1-I-1920 до 31-XII-1920 година; 3) Радобор од 1-I-1919 до 31-XII-1921 година и 4) Булаково од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Бистрица, Битолска околија, донел решение бр. 26/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Крстор, Кравари, Злокучани и Олевени од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1941 до 9-V-1946 година, а за селото Крстор од 1-I-1945 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-V-1941 до 9-V-1946 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Могила, Битолска околија, донел решение бр. 235/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Могила за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1903 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Породин, Битолска околија, донел решение бр. 250/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Канина од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и 2) Лажец, од 20-XII-1910 до 10-I-1912 година и од 29-XII-1940 до 9-V-

1946 година, водени од органите на мухамеданската вероисповест.

22. — Месниот народен одбор на с. Тепавци, Битолска околија, донел решение бр. 275/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Гнеотино за времето од 1-I-1915 до 31-XII-1915 година.

### БРОДСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Слатина, Бродска околија, донел решение бр. 21/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Слатина за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; од 1-I-1922 до 31-XII-1925 година; од 1-I-1926 до 31-XII-1931 година и од 1-I-1934 до 31-XII-1934 година и 2) Горно и Долно Крвиште од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; од 1-I-1922 до 31-XII-1925 година; од 1-I-1927 до 31-XII-1929 и од 1-I-1931 до 31-XII-1934 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Русјани, Бродска околија, донел решение бр. 121/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Русјани и Ораовец за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Манастирец, Бродска околија, донел решение бр. 24/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Горни и Долни Манастирец и Драгов Дол за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1943 година; 2) Томино Село и Тополница од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; од 1-I-1927 до 31-XII-1927 година; од 1-I-1931 до 31-XII-1931 година и од 1-I-1933 до 31-XII-1934 година и 3) Инче од 1-I-1900 до 31-XII-1934 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Ижипта, Бродска околија, донел решение бр. 256/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Ижипта, Дворши, Пласница и Преглово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1936 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Самоков, Бродска околија, донел решение бр. 227/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Свишпа за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; од 1922 до 1926 година; од 1-I-1927 до 1931 година и од 1-I-1933 до 31-XII-1944 година; 2) Бенче, Звечан, Самоков и Рамна за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и 3) Брест-Зркле, Ковче и Лупишта од 1-I-1900 до 1918 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Модриште, Бродска околија, донел решение бр. 487/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1. Модриште, Калвџерец, и Могилец за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1934 година; 2) Локвица и Вир од 1-I-1900 до 1-I-1920 година и од 22-I-1944 до 9-V-1946 година и 3/ Трешњево и Белица за времето од 1-I-1900 до 1-I-1920 година и од 22-II-1944 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Здуње, Бродска околија, донел решение бр. 6/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Здуње и Близанско за вре-

мето од 1-I-1900 до 1-I-1929 година и од 1-I-1942 до 6-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Брод, Бродска околија, донел решение бр. 58/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Латово, Суводол и Требино за времето од 1900 до 1912 година и 2) Левич, Дреново и Сланско од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Брезница, Бродска околија, донел решение бр. 205/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Брезница и Тажево за времето од 1-I-1900 до 1-I-1929 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Лебеште, Бродска околија, донел решение бр. 29/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Саждево и Јакреново за времето од 1-I-1900 до 6-IV-1946 година, и 2) Крапа од 1-I-1900 до 9-V-1924 година и од 1-I-1934 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Расгеж, Бродска околија, донел решение бр. 244/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Растеж, Битава, Волче, Заград и Требовље за времето од 1-I-1900 до 1-I-1929 година; од 1-I-1941 до 1-I-1942 година и од 1-I-1944 до 9-V-1946 година и 2) Горно и Долно Битвиште за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година.

### ДЕЛЧЕВСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Делчево донел решение бр. 482/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Делчево и селата Полето и Шапје од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-V-1919 година и од 2-VIII-1940 до 27-V-1941 година, како и од органите на мухамеданската вероисповест од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Каменица, Делчевска околија, донел решение бр. 131/50 од 10-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Каменица за времето од 1-I-1900 до 1-IV-1946 година и 2) Лулина од 1-I-1900 до 21-II-1916 година и од 20-V-1923 до 4-VIII-1932 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Звегов, Делчевска околија, донел решение бр. 227/50 од 30-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Звегов од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-V-1919 година и од 28-VIII-1940 до 27-V-1941 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Габрово, Делчевска околија, донел решение бр. 230/50 од 30-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Габрово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-V-1919 година и од 28-VIII-1940 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Бигла, Делчевска околија, донел решение бр. 154/50 од 30-III-1950

година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бигла за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Илиево, Тодоровци и Турија од 1-I-1900 до 14-XI-1941 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Ст. Истевник, Делчевска околија, донел решение бр. 152/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Стар и Нов Истевник од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-II-1916 година и од 28-XII-1940 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година за подрачјето на с. Нов Истевник.

7. — Месниот народен одбор на с. Киселица, Делчевска околија, донел решение бр. 169/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Киселица, Солник и Ветерен за времето од 1-I-1900 до 30-XII-1915 година и од 6-I-1929 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Драмче, Делчевска околија, донел решение бр. 155/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на с. Драмче за времето од 1-I-1900 до 10-III-1916 година и од 8-I-1933 до 1-I-1935 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Панчарево, Делчевска околија, донел решение бр. 156/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Панчарево за времето од 1-I-1900 до 25-II-1916 година и од 28-XII-1940 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Тработивиште, Делчевска околија, донел решение бр. 123/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Тработивиште од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 15-II-1946 година и од 28-XII-1940 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Вирче, Делчевска околија, донел решение бр. 143/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Вирче за времето од 1-I-1900 до 25-II-1916 година и од 28-XII-1940 до 4-IV-1946 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Саса, Делчевска околија, донел решение бр. 153/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Саса за времето од 1-I-1900 до 1-I-1916 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Косевица, Делчевска околија, донел решение бр. 8/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги за родените водени за подрачјето на селата Косевица и Маштица за времето од 1-I-1900 до 20-III-1916 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Град, Делчевска околија, донел решение бр. 241/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Град и Стамер од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-V-1919 година и од 28-VIII-1940 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Разловци, Делчевска околија, донел решение бр. 196/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Разловци за времето од 1-I-1900 до 1-I-1936 година и од 8-IV-1944 до 9-V-1946 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Лукавица, Делчевска околија, донел решение бр. 127/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Лукавица, Колин Дол и Братиславци за времето од 1-I-1900 до 24-XII-1916 година.

### ДЕБАРСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Дебар, донел решение бр. 1615/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Дебар и селата Рајчица и Елевци од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Баланци, Дебарска околија, донел решение бр. 604/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Баланци, Горенци, Парешин, Броштица, Голем и Мал Папрадник и Житинани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Баниште, Дебарска околија, донел решение бр. 320/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Баниште, Аме и Кривци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Селоуки, Дебарска околија, донел решение бр. 417/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Селоуки и Спас од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Требиште, Дебарска околија, донел решение бр. 415/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Требиште од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година, како и од 31-XII-1941 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Модрич, Дебарска околија, донел решение бр. 455/50 од 9-VI-1950 година, да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Модрич, и Дренак за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Присојница, Дебарска околија, донел решение бр. 439/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Присојница, Скудриње, Јанче и Ариевици за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Коцацник, Дебарска околија, донел решение бр. 348/50 од 9-VI-1950

година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Врештани, Проваленик и Осолница од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и 2) Коџаџик, Кочишта и Новак од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година водени од органите на мухамеданската вероисповест.

9. — Месниот народен одбор на с. Долно Косоврасти, Дебарска околина, донел решение бр. 390/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги за родените водени за подрачјето на селата: 1) Горно Косоврасти од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и 2) Негорче и Осој од органите на мухамеданската вероисповест од 16-III-1941 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Коњаре, Дебарска околина, донел решение бр. 423/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Коњаре и Бомово за времето од 1-I-1920 до 31-XII-1920 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Жировница, Дебарска околина, донел решение бр. 446/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Жировница, Болетин и Видуша за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Галичник, Дебарска околина, донел решение бр. 537/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Галичник и Сушица за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1905 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Врбјане, Дебарска околина, донел решение бр. 245/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Врбјане од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-XI-1944 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Цепишта, Дебарска околина, донел решение бр. 346/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Цепиште и Отишани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-X-1920 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Ростуша, Дебарска околина, донел решение бр. 431/50 од 10-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Ростуша, Велебрдо и Битуше од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година, за с. Ростуша како и за подрачјето на с. Велебрдо и Битуше за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Лазарополе, Дебарска околина, донел решение бр. 798/50 од 10-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Лазарополе за времето од 1-I-1900 до 21-I-1919 година; 2) Тресонче од

1-I-1900 до 9-II-1913 година; 3) Росоки од 1-I-1900 до 10-II-1914 година; 4) Селце од 1-I-1900 до 16-II-1912 година и 5) Гари од 1-I-1900 до 31-XII-1910 година и од 1-I-1913 до 31-XII-1921 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Евла, Дебарска околина, донел решение бр. 162/50 од 11-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Евла, Елевци и Долгаш од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 3-III-1921 година.

### ДЕМИРХИСАРСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Доленци, Демирхисарска околина, донел решение бр. 317/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Брезово од органите на православната вероисповест за времето од 5-V-1941 до 14-IV-1942 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Ропажца, Демирхисарска околина, донел решение бр. 317/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Зашле од органите на православната вероисповест за времето од 5-V-1941 до 14-IV-1942 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Загориче, Демирхисарска околина, донел решение бр. 226/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Обедник од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Мургашево, Демирхисарска околина, донел решение бр. 49/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Мургашево и Суводол од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

### ГЕВГЕЛИСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Гевгелија донел решение бр. 1734/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на градот Гевгелија и с. Мрзенци за времето од 1-I-1900 до 6-IV-1941 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Башибоз, Гевгелиска околина, донел решение бр. 21/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Башибоз, Бајрамбоз, Органџали, Кочули, Булунтоли и Курдамзали за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

3. Месниот народен одбор на с. Богоројца, Гевгелиска околина, донел решение бр. 245/50 до 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Богоројца за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Богданци, Гевгелиска околина, донел решение бр. 401/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Богданци и Гавато за времето од 1-I-1900 до 4-II-1912 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Горничет, Гевгелиска околина, донел решение бр. 159/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Горничет и Коњско за времето од 1-I-1900 до 25-I-1913 година и од 14-VI-1935 до 9-V-1946 година; 2) Моин од 1-I-1900 до 6-IV-1941 година и 3). Хума од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Серменин, Гевгелиска околија, донел решение бр. 195/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Серменин за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Казандол, Гевгелиска околија, донел решение бр. 8/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Казандол за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1928 година и од 19-II-1941 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Марвинци, Гевгелиска околија, донел решение бр. 225/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Марвинци, Брајковци и Балинци за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1912 година и 2) Грнште од 1-1-1900 до 1930 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Негорци, Гевгелиска околија, донел решение бр. 504/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Негорци и Прдејци за времето од 1-1-1900 до 1-1-1923 година; 2) Смоквица за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-1-1942 до 6-V-1946 година и 3) Кованци од 1-1-1900 до 3-XI-1913 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Нови Дојран, Гевгелиска околија, донел решение бр. 314/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Нови и Стари Дојран, Сретеново, Николик и Црничево за времето од 1-1-1900 до 31-III-1935 година; 2) Гапчели и Чаушли за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година и 3) Фурка од 1-1-1900 до 31-III-1935 и од 1-1-1944 до 3-V-1945 година.

11. Месниот народен одбор на с. Стојаково, Гевгелиска околија, донел решение бр. 418/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Стојаково и Селемлија за времето од 1-1-1900 до 10-IV-1913 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Чалакли, Гевгелиска околија, донел решение бр. 190/50 од 1-1-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Сабри од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 12-1-1913 година и од 8-XI-1941 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за селата: 1) Прстен за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1928 година и од 19-II-1941 до 9-V-1946 година; и 3) Сеვენдекли, Дурутли и Думабаз за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Пирава, Гевгелиска околија, донел решение бр. 267/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Пирава за времето од 1-1-1900 до 14-1-1912 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Удово, Гевгелиска околија, донел решение бр. 305/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Удово, Баракли, Башали, Аразли и Гулени од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1929 година и од 23-III-1941 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1929 година и од 23-III-1941 до 9-V-1946

година. Исто така да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на с. Градец од 1-1-1900 до 23-1-1918 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Јосифово, Гевгелиска околија, донел решение бр. 287/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Јосифово, Ајрали, Веусели и Тервели од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 3-VII-1921 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1929 година и од 23-III-1941 до 9-V-1946 година, како и матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Плавуш од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1929 година и од 23-III-1941 до 9-V-1946 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Миравци, Гевгелиска околија, донел решение бр. 378/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Миравци, за времето од 1-1-1900 до 2-V-1913 година; од 1-1-1935 до 8-IV-1941 година и од 1-XI-1944 до 9-V-1946 година; 2) Давидово за времето од 1-1-1900 до 27-IV-1913 година; од 1-1-1935 до 8-IV-1941 година и од 1-1-1946 до 9-V-1946 година; 3) Милетково за времето од 1-1-1900 до 8-V-1941 година и од 24-VII-1944 до 9-V-1946 година и 4) Габрово и Петрово за времето од 1-1-1900 до 17-II-1913 година, од 1-X-1934 до 17-VI-1941 година и од 29-X-1944 до 9-V-1946 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Валандово, Гевгелиска околија, донел решение бр. 787/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Валандово и Рабово од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 2-1-1913 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година, за с. Рабово како и за селата Дедели и Честово од 1-1-1900 до 9-V-1946 година.

## ГОРЧЕПЕТРОВСКА ОКОЛИЈА

1. Месниот народен одбор на с. Горче Петров, Горчепетровска околија, донел решение бр. 389/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Горче Петров, Злокукани, Блде и Гово Село од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1914 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 24-XII-1929 година и од 27-III-1941 до 15-1-1945 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Буковик, Горчепетровска околија, донел решение бр. 153/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Буковик, Семениште, Чајдани и Арнакија за времето од 1-1-1900 до 2-II-1919 година и од 26-III-1941 до 9-V-1946 година и 2) Ласкарци, Панчари и Раович за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Блаце, Горчепетровска околија, донел решение бр. 149/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Блаце, за времето од 1-1-1900 до 25-XII-1934 година и од 27-III-1941 до 15-X-1945 година.



4. — Месниот народен одбор на с. Волчи Дол, Г. Петровска околија, донел решение бр. 364/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Волчи Дол, Никишта, Орман, Кучково и Грачани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1927 година и од 27-III-1941 до 15-I-1945 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Глумово, Г. Петровска околија, донел решение бр. 242/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Глумово, Шишево, и Матка за времето од 1-I-1900 до 1-VI-1914 година, од 1-III-1916 до 1-X-1918 година и од 1-I-1927 до 1-V-1936 година од органите на православната вероисповест, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година, како и матичното подрачје за селата Крушопек и Грчец од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Рашче, Г. Петровска околија, донел решение бр. 285/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Рашче за времето од 1-I-1900 до 1-V-1935 година и од 5-III-1941 до 9-V-1946 година и 2) Копаница од 1-I-1900 до 2-II-1919 година; од 28-XI-1928 до 15-IV-1935 година и од 28-III-1941 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Оризари, Г. Петровска околија, донел решение бр. 187/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на селата Оризари, Горно и Долно Свилари, Кондово и Сарај од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1927 година и од 27-III-1941 до 15-I-1945 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Танушевци, Г. Петровска околија, донел решение бр. 123/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Танушевци за времето од 1-I-1900 до 1-I-1927 година и од 30-III-1941 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Бојани, Г. Петровска околија, донел решение бр. 176/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Бојани за времето од 1-I-1900 до 2-II-1919 година и од 26-III-1941 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Радуша, Г. Петровска околија, донел решение бр. 247/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Радуша и Дворце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за селата: 1) Радуша од 1-I-1900 до 4-I-1921 година и од 30-XII-1940 до 9-V-1946 година и 2) Дворце од 1-I-1900 до 15-III-1928 година и од 30-XII-1940 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Бардовци, Г. Петровска околија, донел решение бр. 203/50 од 17-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Бардовци и Везбегово за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година од органите

на православната вероисповест; матичните книги на родените водени од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година, како и за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на другите вероисповести.

### ГОСТИВАРСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Гостивар, донел решение бр. 1651/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Гостивар од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-I-1913 год. и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Чајле, Гостиварска околија, донел решение бр. 11/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Чајле, Балин Дол и Мало Турчане од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Вруток, Гостиварска околија, донел решение бр. 250/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Вруток и Мердита од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година и 2) Печково и Равен од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-I-1929 година и од 1-I-1943 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Србиново, Гостиварска околија, донел решение бр. 193/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени на подрачјето на селата: 1) Србиново од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1920 година и 2) Стојајани и Трново од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Чеграње, Гостиварска околија, донел решение бр. 306/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Тумчевиште од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година, за подрачјето на селата Форино и Чеграње од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Симница, Гостиварска околија, донел решение бр. 259/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Симница и Митрај Крсти од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1920 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година; 2) Сретково и Герово од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од 18-V-1934 до 9-V-1946 година водени од органите на православната вероисповест; 3) Горна и Долна Ѓаковица од 1-I-1900 до 13-III-1912 година водени од

органиците на православната вероисповест и од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година водени од органиците на мухамеданската вероисповест.

7. — Месниот народен одбор на с. Градец, Гостиварска околија, донел решение бр. 216/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Градец, Горјане и Пирок за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година од органиците на мухамеданската вероисповест.

8. — Месниот народен одбор на с. Корита, Гостиварска околија, донел решение бр. 176/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Корито од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1924 година и од 1-I-1946 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Дебреше, Гостиварска околија, донел решение бр. 355/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Дебреше, Зубовце, Врановце и Ново Село од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Добри Дол, Гостиварска околија, донел решение бр. 270/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Добри Дол и Топлица од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година, 2) Пожарани од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година од органиците на православната вероисповест и за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година од органиците на мухамеданската вероисповест.

11. — Месниот народен одбор на с. Стенче, Гостиварска околија, донел решение бр. 149/50 од 10-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Стенче и Волковија од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Долна Баница, Гостиварска околија, донел решение бр. 404/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долна Баница од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1917 година; 2) Горна Баница од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и 3) Сушица од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 год.

13. — Месниот народен одбор на с. Никифорово, Гостиварска околија, донел решение бр. 258/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Никифорово, Маврово и Леуново за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Неготино, Гостиварска околија, донел решение бр. 291/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органиците на мухамеданската вероисповест за подрачјето на селата: 1) Неготино и Сенос за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година; 2) Гурѓевишта и Ломница за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и 3) Калишта за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Беловиште, Гостиварска околија донел решение бр. 223/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Куново и Лаковица од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1907 година и од 1-I-1935 до 9-V-1946 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1920 година, а за подрачјето на селото Белиште од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 год.

16. — Месниот народен одбор на с. Рибница, Гостиварска околија, донел решение бр. 209/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Рибница, Грекај, Нивиште и Пануше од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1916 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Трница, Гостиварска околија, донел решение бр. 204/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Трница, Кичиница, Волковија, Рубен, Беличиште и Селце од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

18. — Месниот народен одбор на с. Кракорница, Гостиварска околија, донел решение бр. 221/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Кракорница, Бродец, Ничпур и Багдево од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-V-1912 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Нистрово, Гостиварска околија, донел решение бр. 177/50 од 11-IV-1950 година, да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Нистрово, Жужње и Бибај од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1916 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1921 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Падалиште, Гостиварска околија, донел решение бр. 267/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Железна Река од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од 1-V-1934 до 9-V-1946 година и од органиците на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 30-XII-1940 до 16-V-1946 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Речане, Гостиварска околија, донел решение бр. 332/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ново Село од органиците на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од 18-V-1934 до 9-V-1946 година; 2) Дуф од 1-I-1900 до 4-IV-1914 година од органиците на православната вероисповест, а од органиците на мухамеданската вероисповест од 1-I-1900 до 1920 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година и 3) Речане и Оркуше од органиците на мухамеданската



вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-VI-1939 до 9-V-1946 година.

22. — Месниот народен одбор на с. Здуње, Гостиварска околија, донел решение бр. 224/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Здуње и Лешница од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1918 година и од 1-I-1945 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и 2) Горно и Долно Јеловце од органите на православната вероисповест од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година.

23. — Месниот народен одбор на с. Врпчишта, Гостиварска околија, донел решение бр. 754/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Врпчишта и Галата од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-I-1943 до 9-V-1946 година.

### КАВАДАРСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Кавадарци, донел решение бр. 1209/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Кавадарци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 18-II-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година, а за селото Глишиќ од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 2-III-1929 до 9-V-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Сирково, Кавадарска околија, донел решение бр. 368/50 од 30-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Мрзењ, Орѓовец и Камен Дол од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 28-II-1914 година; од 19-VIII-1941 до 9-V-1946 година и 2) Сирково и Крушевица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 22-I-1924 година и од 14-VI-1941 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 4-VI-1944 до 9-V-1946 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Сопот, Кавадарска околија, донел решение бр. 232/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Сопот и Марсна од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 6-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 2-III-1929 до 1946 година и 2) Курија од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и од 1-IV-1941 до 16-III-1945 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Ваташа, Кавадарска околија, донел решение бр. 487/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените

водени за подрачјето на селата: 1) Ваташа од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 19-II-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-III-1941 до 9-V-1946 година и 2) Бунарче за времето од 1-I-1900 до 6-II-1913 година и од 6-VI-1932 до 9-VI-1935 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Росоман, Кавадарска околија, донел решение бр. 208/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Росоман од 1-I-1900 до 17-X-1928 година, и 2) Паликура од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и од 15-IV-1941 до 16-III-1945 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Криволак, Кавадарска околија, донел решение бр. 353/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Криволак и Цидирлија од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-I-1921 година и од 14-XI-1931 до 9-V-1946 година; 2) Пепелиште од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 13-IV-1931 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-I-1921 година и од 14-XI-1931 до 9-V-1946 година; 3) Брусник, од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 20-XII-1933 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-I-1921 година и од 14-XI-1931 до 9-V-1946 година и 4) Пештерица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 15-III-1937 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-I-1921 година и од 14-XI-1931 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Неготино, Кавадарска околија, донел решение бр. 653/50 од 5-IV-1950 година да обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Неготино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година; од 1-I-1928 до 31-XII-1929 година и од 1-I-1935 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Долни Дисан, Кавадарска околија, донел решение бр. 270/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долни Дисан од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 15-I-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 13-I-1942 до 9-V-1946 година; 2) Горни Дисан од 1-I-1900 до 31-I-1913 година водени од органите на мухамеданската вероисповест и 3) Вешје од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Прждево, Кавадарска околија, донел решение бр. 312/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Прждево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и од органите на муха-

меданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Бесвица за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година водени од органите на православната вероисповест и 3) Треник од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 23-VIII-1931 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Бегниште, Кавадарска околија, донел решение бр. 322/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Бегниште за времето од 1-I-1900 до 4-I-1914 година; од 31-XII-1922 до 16-IV-1932 година и од 21-IX-1944 до 9-V-1946 година; 2) Добниште, од 1-I-1900 до 14-I-1933 година и од 2-VII-1944 до 9-V-1946 година и 3) Гарниково и Драгожен од 1-I-1900 до 15-I-1913 година и од 13-VII-1944 до 9-V-1946 година и 4) Ресава од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 2-I-1913 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Дреново, Кавадарска околија, донел решение бр. 273/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Дреново, Драдња и Грабовец од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 10-IV-1941 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-III-1941 до 9-V-1946 година; 2) Дебриште од 1-I-1900 до 28-II-1914 и од 19-VIII-1941 до 9-V-1946 година и 3) Галишта од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 10-III-1941 до 9-V-1946 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Бохила, Кавадарска околија, донел решение бр. 167/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бохула и Радња од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-III-1921 година и од 5-X-1933 до 9-V-1946 година и 2) Чемерско за времето од 1-I-1900 до 7-II-1944 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Бојанчиште, Кавадарска околија, донел решение бр. 190/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бојанчиште и Куманичево за времето од 1-I-1900 до 3-II-1913 година и од 1-I-1945 до 9-V-1946 година и 2) Конопиште за времето од 1-I-1900 до 6-II-1913 година; од 1-I-1932 до 14-III-1935 година и од 1-I-1945 до 9-V-1946 год.

14. — Месниот народен одбор на с. Бистреници, Кавадарска околија, донел решение бр. 244/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бистреници од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 29-X-1934 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Војшаници од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1931 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 5-I-1921 година и од 14-XI-1931 до 9-V-1946 година; 3) Калањево, Липа од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и 4) Корешница, Иберли, Челевец и Кашарка за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на православната вероисповест.

15. — Месниот народен одбор на с. Вазарци, Кавадарска околија, донел решение бр. 217/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Вазарци и Шивец за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 19-IV-1941 до 9-V-1946 година и 2) Брушани за времето од 1-I-1900 до 2-II-1913 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Демир Капија, Кавадарска околија, донел решение бр. 384/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Демир Капија, Драчевица, Дрен, Коприштица, Клисуре и Чифлик за времето од 1-I-1900 до 9-IX-1913 година водени од органите на православната вероисповест.

17. — Месниот народен одбор на с. Криво, Кавадарска околија донел решение бр. 218/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Криво, Долна и Горна Бошава од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 година до 5-II-1913 година; 2) Сирмашево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-III-1921 година и од 5-X-1933 до 9-V-1946 година; 3) Строгово за времето од 1-I-1900 до 20-I-1913 година и 4) Барово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 22-X-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Мрежичко, Кавадарска околија, донел решение бр. 189/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Мрежичко за времето од 1-I-1900 до 20-III-1913 година и од 1-I-1945 до 9-V-1946 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Раец, Кавадарска околија, донел решение бр. 237/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Раец и Кесендра од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 7-I-1921 година и од 10-IV-1941 до 9-V-1946 година и 2) Фариш од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од 10-IV-1941 до 9-V-1946 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Шешково, Кавадарска околија, донел решение бр. 165/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Шешково, Добротино и Праведник за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Манастирци, Кавадарска околија, донел решение бр. 242/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Манастирци и Трстеник за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година и 2) Рибарци од 1-I-1900 до 1-I-1913 година и од 1-II-1941 до 9-V-1946 година.

22. — Месниот народен одбор на с. Роджен, Кавадарска околија, донел решение бр. 148/50 до 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата Роджен и Климово за времето од 1-I-1900 до 1-VIII-1935 година и од 30-V-1941 до 9-V-1946 година.

**КИЧЕВСКА ОКОЛИЈА**

1. — Градскиот народен одбор на гр. Кичево, донел решение бр. 2519/50 од 3-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Кичево од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 година до 31-XII-1920 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Колари, Кичевска околија, донел решение бр. 1/50 од 5-I-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Колари и Тајмашта од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Мидњаци од 1-I-1900 до 1-I-1918 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Стрелци, Кичевска околија, донел решение бр. 2/50 од 6-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Шутово од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-XII-1919 година и од 20-X-1944 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Челопеци, Кичевска околија, донел решение бр. 530/50 од 6-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата 1) Бигор, Доленци и Орланци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1918 до 31-XII-1918 година и 2) Челопеци, Лисичани и Миокази од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 9-IV-1936 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Осломеј, Кичевска околија, донел решение бр. 103/50 од 6-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Црвигци од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Св. Рача, Кичевска околија, донел решение бр. 416/50 од 6-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Речани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1918 до 31-XII-1918 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Зајас, Кичевска околија, донел решение бр. 234/50 од 6-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Зајас, Бугојчани и Горно и Долно Стрегомиште од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Брждани, Кичевска околија, донел решение бр. 28/50 од 7-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Брждани, Свињиште, Козица и Белица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 29-II-1919 година и од 1-I-1925 до 12-XII-1926 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Извор, Кичевска околија донел решение бр. 2/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Извор, Кленоец, Попоец, Малковец и Душогубица за времето од 12-XI-1918 до 1-I-1922 година и од 10-X-1943 до 9-V-1946 година; 2) Ехловец за времето од 1-I-1900 до 12-II-1913 година и 3) Иванчишта од 1-VIII-1900 до 20-II-1913 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Длашкин Дол, Кичевска околија, донел решение бр. 15/50 од 9-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на мухамеданската вероисповест за подрачјето на селата: 1) Длашкин Дол, Трапин Дол, Грешница, Бачишта, Лежница и Речани за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Каџибари од 1-I-1900 до 1-VII-1929 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Мало Црско, Кичевска околија, донел решение бр. 59/50 од 13-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Мало Црско, Прострање, Големо Црско и Цер од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 28-X-1919 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Другово, Кичевска околија, донел решение бр. 100/50 од 19-VI-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Другово за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

**КОЧАНСКА ОКОЛИЈА**

1. — Градскиот народен одбор на гр. Кочани донел решение бр. 14/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Кочани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) с. Бали водени од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1918 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Костин Дол, Кочанска околија, донел решение бр. 274/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Костин Дол, Главовица, Небојани, Ново Село и Речани за времето од 1-I-1900 до 14-IX-1918 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Видовиште, Кочанска околија, донел решение бр. 24/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Видовиште, Мордовис и Теранци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 10-I-1914 година и 2) Видовиште и Мордовис за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година водени од органите на мухамеданската вероисповест.

4. — Месниот народен одбор на с. Градец, Кочанска околија, донел решение бр. 18/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Градец од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Долно Гратче, Кочанска околија, донел решение бр. 5/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Горно и Долно Гратче, Јастребник и Припур за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и 2) Лешки од 1-I-1900 до 31-XII-1917 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Нивичани, Кочанска околија, донел решение бр. 203/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Нивичани, Пан-

телеј и Пашаџиково за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Облешево, Кочанска околија, донел решение бр. 320/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Облешево, Чифлик и Бање за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и 2) Спанчево за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 1-I-1935 до 31-XII-1939 год.

8. — Месниот народен одбор на с. Долно Оризари, Кочанска околија, донел решение бр. 440/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долно и Горно Оризари од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и 2) Истибања од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1918 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Драгобрате, Кочанска околија, донел решение бр. 25/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Драгобрате од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Пеклени од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 23-I-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 22-III-1926 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година и 3) Трсино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 23-I-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 23-III-1926 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Пресека, Кочанска околија, донел решение бр. 21/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Пресека за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; 2) Цера за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1916 година и 3) Безиково за времето од 1-I-1916 до 31-XII-1918 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Блатец, Кочанска околија, донел решение бр. 20/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Блатец од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-I-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 23-III-1926 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година и 2) Липец, од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-I-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Градовци, Кочанска околија, донел решение бр. 281/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Градовци и Трибачево за времето од 1-I-1900 до 8-I-1918 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Зрновци, Кочанска околија, донел решение бр. 35/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Зрновци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 10-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Чешиново, Кочанска околија, донел решение бр. 66/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Чешиново, Врбици, Жиганци, Лепоперлци и Соколарци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 1-I-1935 до 31-XII-1939 год.

15. — Месниот народен одбор на с. Винаца, Кочанска околија, донел решение бр. 541/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Винаца и Лески од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од 1-I-1916 до 31-XII-1919 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Јаќимово, Виначка Кршла и Црн Камен од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-I-1941 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Долни Подлог, Кочанска околија, донел решение бр. 315/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Горни и Долни Подлог, Мојанци и Тркање за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Калиманци, Кочанска околија, донел решение бр. 244/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Калиманци и Грљани за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Полаки, Кочанска околија, донел решение бр. 260/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Полаки за времето од 1-I-1900 до 14-IX-1918 година и 2) Вранинци од 1-I-1900 до 1-I-1919 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Лаки, Кочанска околија, донел решение бр. 6/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Лаки за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

## КРАТОВСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Кратово, донел решение бр. 654/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Кратово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-I-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и селата: 1) Железница за времето од 1-I-1900 до 28-I-1918 година водени од органите на православната вероисповест; 2) Жефилово за времето од 1-I-1900 до 4-I-1918 година водени од органите на православната вероисповест и 3) Близанци, за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Добрево, Кратовска околија, донел решение бр. 40/50 од 28-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Добрево, Древно и Марчино за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Мушково, Кратовска околија, донел решение бр. 412/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Мушково, Емушиа, Каврак, Кнежево, Кајково и Куново за времето од 1-I-1900 до 30-IV-1916 година и од 1-I-1925 до 25-X-1931 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Сакулица, Кратовска околија, донел решение бр. 249/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Сакулица, Ваков, и Татомир за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Туралево, Кратовска околија, донел решение да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Туралево, Филиповци и Живалево за времето од 1-I-1900 до 30-XII-1918 година и 2) Топаловиќ од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Турско Рудари, Кратовска околија, донел решение бр. 371/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Турско Рудари, Букеш, Рајчани и Трипатанци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Шлегово, Кратовска околија, донел решение бр. 275/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Шлегово и Приковци за времето од 1-I-1900 до 2-VII-1920 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Злетово, Кратовска околија, донел решение бр. 378/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на правослазната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Злетово, Зелен Град, Јамниште и Ратовица за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и 2) Лесново и Луково за времето од 1-I-1900 до 1-I-1920 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Пробиштип, Кратовска околија, донел решение бр. 354/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Пробиштип, Грезилковци, Колниште и Кундино за времето од 1-I-1900 до 1-I-1920 година и 2) Неокази од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Опила, Кратовска околија, донел решение бр. 255/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Опила и Одрено за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Плешанци, Кратовска околија, донел решение бр. 5/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Плешанци, Долни и Горни Стубел и Стрмај за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и 2) Петришо и Дренок за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Крилатица, Кратовска околија, донел решение бр. 1/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Крилатица и Талашманци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година; 2) Кетефово за времето од 1-I-1900 до 1-I-

1918 година и од 1-I-1927 до 9-V-1946 година и 3) Трновац за времето од 1-I-1900 до 1-III-1913 година.

13. Месниот народен одбор на с. Шопско Рудари, Кратовска околија, донел решение бр. 331/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Шопско Рудари и Коњух за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Димовци, Кратовска околија, донел решение бр. 218/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Димовци, Куклица и Пендак за времето од 1-I-1900 до 1-III-1913 година.

### КРИВОПАЛАНЕЧКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Крива Паланка, донел решение бр. 33/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на 1) градот Крива Паланка од органите на правослазната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) селото Варовишта од органите на правослазната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година; 3) селото Дрење од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година; 4) селото Лозаново од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година. и 5) селото Кошари од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Петралица, Кр. Паланачка околија, донел решение бр. 26/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Петралица и Баратлија за времето од 1-I-1900 до 20-X-1918 година; 2) Кривикамен за времето од 1-I-1900 до 23-X-1919 година; 3) Милутинци за времето од 1-I-1900 до 13-VI-1919 година и 4) Гиновци за времето од 1-I-1900 до 19-IX-1919 година и од 1-I-1924 до 9-V-1946 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Псача, Кр. Паланачка околија, донел решение бр. 39/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Псача за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Ранковци, Кр. Паланачка околија, донел решение бр. 54/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ранковци за времето од 1-I-1900 до 2-VIII-1913 година; 2) Ралибуш за времето од 1-I-1900 до 20-X-1919 година; 3) Љубинци за времето од 1-I-1900 до 20-X-1919 година и од 4-VII-1923 до 9-V-1946 година и 4) Ветуница за времето од 1-I-1900 до 30-III-1914 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Трново, Кр. Паланачка околија, донел решение бр. 58/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Трново за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и 2) Киселица за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Жидилово, Кр. Паланачка околија, донел решение бр. 36/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Жидилово

за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и 2) Костур, Кркља и Узем од 1-I-1900 до 31-XII-1913 год.

7. — Месниот народен одбор на с. Луке, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 359/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Луке за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година; од 1-I-1916 до 31-XII-1916 година и од 1-I-1925 до 21-X-1931 година и 2) Подржижкоњ за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Огут, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 45/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Огут и Метежево за времето од 1-I-1900 до 22-V-1917 година и 2) Нерав за времето од 1-I-1900 до 1-I-1923 година и од 2-III-1928 до 1-I-1935 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Отошница, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 45/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Отошница и Гулинци за времето од 1-I-1900 до 22-I-1923 година и 2) Станче и Вржогрнци за времето од 1-I-1900 до 1-V-1917 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Дурачка Река, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 33/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Дурачка Река, Бас, Дренак и Станци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Конопница, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 49/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Конопница и Мартиница за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 год.

12. — Месниот народен одбор на с. Дубровница, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 36/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Дубровница за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и 2) Голема и Мала Црцорџија и Крстев Дол за времето од 1-I-1900 до 31-XI-1916 година и од 1-I-1925 до 25-X-1931 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Длабочица, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 48/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Длабочица и Баштево за времето од 1-I-1900 до 16-II-1919 година и 2) Гламница, Мождињак и Барово за времето од 1-I-1900 до 1-I-1916 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Герман Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 36/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Герман и Пклиште за времето од 1-I-1900 до 1-I-1935 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Градец, Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 439/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Градец за времето од 1-I-1900 до 1-I-1917 година; 2) Габар за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и 3) Осиче за времето од 1-I-1900 до 26-VII-1914 година и од 4-VI-1926 до 6-III-1928 година.

## КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Винце, Кумановска околија, донел решение бр. 19/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Винце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1917 година и од 1-I-1930 до 1-IX-1935 година и 2) Д'лга од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Орашец, Кумановска околија, донел решение бр. 13/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Орашец и Скачковце за времето од 1-I-1900 до 5-X-1912 година од органите на православната вероисповест.

3. — Месниот народен одбор на с. Романовце, Кумановска околија, донел решение бр. 361/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Романовце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-X-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Агино Село и Брзак од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1913 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Довезенци, Кумановска околија, донел решение бр. 67/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Довезенци и Бељаково за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1916 година; 2) Јачинце за времето од 1-I-1900 до 1-VIII-1916 година и 3) Мургаш за времето од 1-I-1900 до 1-II-1916 година водени од органите на православната вероисповест.

5. — Месниот народен одбор на с. Старо Нагоричане, Кумановска околија, донел решение бр. 54/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Старо Нагоричани за времето од 1-I-1900 до 1-I-1922 година водени од органите на православната вероисповест.

6. — Месниот народен одбор на с. Бајловце, Кумановска околија, донел решение бр. 384/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Бајловце, Алинце, Брешко, Желувино и Цвиланци за времето од 1-I-1900 до 1-I-1918 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Доброшане, Кумановска околија, донел решение бр. 39/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Доброшане за времето од 1-I-1900 до 1-X-1921 година и од 1-V-1941 до 9-V-1946 година; 2) Шупли Камен за времето од 1-I-1900 до 18-VI-1918 година; 3) Билјановце за времето од 1-I-1900 до 1-I-1916 година и 4) Проевце за времето од 1-I-1900 до 1-I-1922 година водени од органите на православната вероисповест.

8. — Месниот народен одбор на с. Извор, Кумановска околија, донел решение бр. 256/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Извор, Белановце, Злокуќане и Руѓинце за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.



9. — Месниот народен одбор на с. Матејче, Кумановска околија, донел решение бр. 57/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Матејче и Ропалце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-X-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-III-1919 година и од 1-VIII-1940 до 9-V-1946 година и 2) Виштица од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-III-1919 година и од 1-VIII-1940 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Слупчане, Кумановска околија, донел решение бр. 144/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Слупчане и Оризаре од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и 2) Алешевце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Жегљане, Кумановска околија, донел решение бр. 13/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Жегљане, Коиње, Степанце и Кокино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и 2) Карловце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1915 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Облавце, Кумановска околија, донел решение бр. 18/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Облавце за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Копарево за времето од 1-I-1900 до 1-II-1919 година; 3) Мокреш за времето од 1-I-1900 до 1-II-1918 година и 4) Стрзевце за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Арбанашко, Кумановска околија, донел решение бр. 9/50 од 14-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Арбанашко, Буковљане, Дл.бочица, Рамно и Цветишница за времето од 1-I-1900 до 1-II-1913 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Клевовци, Кумановска околија донел решение бр. 58/50 од 15-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Клевовци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-XI-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Зубовци и Новоселане за времето од 1-I-1900 до 1-V-1928 година водени од органите на православната вероисповест и 3) Косматац за времето од 1-I-1900 до 14-VIII-1916 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Малотино, Кумановска околија, донел решение бр. 23/50 од 15-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Малотино за времето од 1-I-1900 до 1-X-1913 година и 2) М'гленце за времето од 1-I-1900 до 15-V-1935 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Дренак, Кумановска околија, донел решение бр. 13/50 од 16-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Дренак за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Думановце, Кумановска околија, донел решение бр. 217/50 од 16-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Думановце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и 2) Гламња и Гошинце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Страцин, Кумановска околија, донел решение бр. 13/50 од 16-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Страцин за времето од 1-I-1900 до 18-I-1913 година водени од органите на православната вероисповест.

19. — Месниот народен одбор на с. Младо Нагоричани, Кумановска околија, донел решение бр. 402/50 од 17-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Младо Нагоричани и Вејник за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Тромеге за времето од 1-I-1900 до 1-I-1922 година и од 1-I-1928 до 9-V-1946 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Орах, Кумановска околија, донел решение бр. 22/50 од 17-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Орах и Ругинце за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Пчиња, Кумановска околија, донел решение бр. 440/50 од 17-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Пчиња од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1911 година; 2) Вак'ф за времето од 1-I-1900 до 1-I-1922 година од органите на православната вероисповест и 3) Студена Бара за времето од 1-I-1900 до 1-I-1947 година од органите на православната вероисповест и од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на мухамеданската вероисповест.

22. — Месниот народен одбор на с. Липково, Кумановска околија, донел решение бр. 301/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Липково, Стрима и Ранковце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Олжа од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 15-IX-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

23. — Месниот народен одбор на с. Табановце, Кумановска околија, донел решение бр. 376/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Табановце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 15-IV-1919 година и 2) Сопот од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 15-IV-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

24. — Месниот народен одбор на с. Бедиње, Кумановска околија донел решение бр. 350/50 од 18-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бедиње од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од 1-I-1923 до 1-I-1938 година а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Лопате за времето од 1-I-1900 до 1-X-1918 година водени од органите на православната вероисповест и од 1-I-1900 до 9-II-1946 година водени од органите на мухамеданската вероисповест; 3) Опаја и Режановце за времето од 1-I-1900 до 15-IX-1918 година водени од органите на православната вероисповест од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година водени од органите на мухамеданската вероисповест; 4) Речица за времето од 1-I-1900 до 15-II-1919 година водени од органите на православната вероисповест и 5) Долно Кожаре водени од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1928 година.

25. — Месниот народен одбор на с. Драгоманце, Кумановска околија, донел решение бр. 284/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Драгоманце, Стрновец, Добрача и Пузалка за времето од 1-I-1900 до 1-I-1918 година и 2) Коинце за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година.

26. — Месниот народен одбор на с. Никуштак, Кумановска околија, донел решение бр. 285/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Никуштак од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-III-1919 година и од 20-VIII-1940 до 9-V-1946 година.

27. — Месниот народен одбор на с. Умин Дол, Кумановска околија, донел решение бр. 36/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Умин Дол и Љубодраг за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година и 2) Ново Село за времето од 1-I-1900 до 1-I-1926 година.

28. — Месниот народен одбор на с. Ваксинце, Кумановска околија, донел решение бр. 268/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Ваксинце, Лојане и Стража од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

29. — Месниот народен одбор на с. Четирце, Кумановска околија, донел решение бр. 238/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Четирце и Карабичане од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1918 година; 2) Сушево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година; 3) Никуљане од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1916 година и од 1-I-1928 до 1-I-1941 година и 4) Горно Коњаре од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1928 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

30. — Месниот народен одбор на с. Пелинце, Кумановска околија, донел решение бр. 234/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родени-

те водени за подрачјето на селата Пелинци и Врагтурце за времето од 1-I-1900 до 1-I-1915 година водени од органите на православната вероисповест.

31. — Месниот народен одбор на с. Челопек, Кумановска околија, донел решение бр. 246/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Челопек од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1915 година и 2) Алгуња од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1915 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1915 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

32. — Месниот народен одбор на с. Дејловце, Кумановска околија, донел решение бр. 260/50 од 21-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Дејловци и Осиче за времето од 1-I-1900 до 1-I-1918 година водени од органите за православната вероисповест.

### КРУШЕВСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Годивје, Крушевска околија, донел решение бр. 49/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Селце, Крушевска околија, донел решение бр. 270/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на селото Велушино од органите на православната вероисповест за времето од 13-XII-1935 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Св. Митрани, Крушевска околија, донел решение бр. 73/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Св. Митрани за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; 2) Врбоец за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1926 година и од 1-I-1945 година, и 3) Пресил и Милошево за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Норово, Крушевска околија, донел решение бр. 16/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Норово од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Алдинци и Житоше од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1927 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година.

### ОХРИДСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Долно Лакочереј, Охридска околија, донел решение бр. 33/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Долно и Горно Лакочереј и Орман за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година водени од органите на православната вероисповест.

2. — Месниот народен одбор на с. Мешеишта, Охридска околија, донел решение бр. 42/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Мешеишта и Климентани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Велестово, Охридска околија, донел решение бр. 340/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Велестово, Коњско и Шипокно од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Пештани, Охридска околија, донел решение бр. 36/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Пештани и Елшани за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Речица, Охридска околија донел решение бр. 8/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Речица, Свињишта и Плаке за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година водени од органите на православната вероисповест.

6. — Месниот народен одбор на с. Годивје, Охридска околија, донел решение бр. 518/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Годивје, Лактиње и Врбјани за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1925 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година водени од органите на православната вероисповест.

7. — Месниот народен одбор на с. Велгошти, Охридска околија, донел решение бр. 56/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата Велгошти, Леќкоец, Рамне и Скребатно за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Опеница, Охридска околија, донел решение бр. 20/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Опеница за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година; 2) Завој за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и 3) Куратица за времето од 1-I-1900 до 31-X-1913 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Белчишта, Охридска околија, донел решение бр. 37/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Белчишта и Горно и Долно Средоречје од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Злести од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Сливово, Охридска околија, донел решение бр. 351/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Сливово, Мраморец и Турие за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1924 година и од 1-I-1944 до 9-V-1946 година и 2) Арбиново за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Слатински Чифлик, Охридска околија, донел решение бр. 18/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Слатински Чифлик, Сашани и Оздолени од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за

од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1933 година и 3) Издеглавје од 1-I-1921 до 9-V-1946 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Ново Село, Охридска околија, донел решение бр. 3/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на селата: 1) Ново Село, Песочани и Црвена Вода од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Ботун од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Љубаништа, Охридска околија, донел решение бр. 30/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Љубаништа и Трапезица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Велмеј, Охридска околија, донел решение бр. 46/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Велмеј од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година; 2) Брежани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 3) Лешани и Грकोполе од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1942 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Требеништа, Охридска околија, донел решение бр. 32/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Требеништа и Волино од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и 2) Горенци, Оровник и Подмоље од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1928 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Косељ, Охридска околија, донел решение бр. 2/50 од 14-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Косељ од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година; 2) Вапила и Расино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 3) Ливоишта и Сирула од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

## ПРИЛЕПСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Дуње, Прилепска околија, донел решение бр. 193/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Дуња и Вепрчани за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и 2) Кален, Какре и Пештани за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1911 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Мало Коњаре, Прилепска околија, донел решение бр. 253/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Мало Коњаре, Големо Коњаре и Кадино Село за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1921 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Ропотово, Прилепска околија, донел решение бр. 257/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ропотово за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1923 година; 2) Пешталеве од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година; 3) Сарандиново од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година и 4) Лажани од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1927 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1928 година и од 1-1-1941 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Подмол, Прилепска околија, донел решение бр. 177/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Подмол, Банче, Лопатица и Марул за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Белополе, Прилепска околија, донел решение бр. 313/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Белополе, Вранче и Средорек за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година и 2) Заполжани, Новоселани и Кутлешово за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Бешиште, Прилепска околија, донел решение бр. 64/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бешиште и Манастир за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1919 година и 2) Полчиште за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1913 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Војѓане, Прилепска околија, донел решение бр. 34/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Војѓане, Бучин и Бела Црква за времето од 1-1-1900 до 17-XII-1923 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Врбјани, Прилепска околија, донел решение бр. 168/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Врбјани и Мирче Ацев за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1921 година и 2) Славеј за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1920 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Плетвар, Прилепска околија, донел решение бр. 133/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Плетвар, Крстец, Ореовец и Леништа за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година и 2) Беловодица за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1911 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Канатларци, Прилепска околија, донел решение бр. 133/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Канатларци и Желевци за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година; 2) Ерковци од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1920 година и од

1-1-1930 до 31-XII-1942 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-V-1946 година и 3) Клепач за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-1-1930 до 31-XII-1944 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Костинци, Прилепска околија, донел решение бр. 49/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Костинци, Секирци и Слепче за времето од 1-1-1900 до 3-XII-1918 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Десово, Прилепска околија, донел решение бр. 269/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Десово од органите на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1926 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1928 година и од 1-1-1921 до 9-V-1946 година и 2) Браилово за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Дупјачани, Прилепска околија, донел решение бр. 47/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Дупјачани, Горно Село, Дреновци, Забрчани, Небрегово и Присат за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Кривогаштани, Прилепска околија, донел решение бр. 268/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Кривогаштани и Крушеани за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Крушевица, Прилепска околија, донел решение бр. 175/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Крушевица од 1-1-1900 до 31-XII-1911 година и за селото Чаниште за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1911 година и од 1-1-1918 до 31-XII-1918 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Мажучишта, Прилепска околија, донел решение бр. 228/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Мажучишта, Долнение, Сенокос и Мало Мраморани за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Никодин, Прилепска околија, донел решение бр. 175/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Никодин и Ракле за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Обршани, Прилепска околија, донел решение бр. 21/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Обршани и Пашино Рувци за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1923 година и 2) Баротино за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1927 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Старо Лагово, Прилепска околија, донел решение бр. 189/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Старо Лагово, Волково, Мало Рувци, Прилепец, Чумово и Штавица за времето од 1-1-1900 до 31-XII-1918 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Тополчани, Прилепска околија, донел решение бр. 127/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Тополчани, Весенчани, Загорани, Трајкрсти и Чепигово за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Царевик, Прилепска околија, донел решение бр. 125/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Царевик, Дрен и Смолани за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и 2) Гуѓаково за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година.

22. — Месниот народен одбор на с. Тројаци, Прилепска околија, донел решение бр. 43/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Тројаци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1911 година; 2) Топлица за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и 3) Голем и Мал Радобил за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1942 до 31-XII-1944 година.

23. — Месниот народен одбор на с. Витолиште, Прилепска околија, донел решение бр. 180/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Витолиште за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година; 2) Врпско за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-I-1919 до 31-XII-1919 година и 3) Живоно за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-I-1916 до 31-XII-1916 година.

24. — Месниот народен одбор на с. Беровци, Прилепска околија, донел решение бр. 147/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Беровци и Галичани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и 2) Алинци и Ново Лагово за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

25. — Месниот народен одбор на с. Гостиражње, Прилепска околија, донел решение бр. 63/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Гостиражње и Стровија од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и 2) Црнилиште од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 28-XII-1928 година и од 25-XII-1940 до 9-V-1946 година.

26. — Месниот народен одбор на с. Долговец, Прилепска околија, донел решение бр. 63/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Долговец, Зрзе и Маргари за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 год.

27. — Месниот народен одбор на с. Рилево, Прилепска околија, донел решение бр. 165/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Рилево и Сливје за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

#### РАДОВИШКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Радовиш, донел решение бр. 42/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за под-

рачјето на градот Радовиш и с. Раклиш за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од 1-I-1928 до 9-V-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Капаузлија, Радовишка околија, донел решение бр. 132/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Капаузлија, Алилаба, Држанци, Каралаба, Каралацар, Штурово и Чешме Мале за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

3. — Месниот народен одбор на с. Калугерица, Радовишка околија, донел решение бр. 41/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Калугерица, Радичево, Дукатино и Палавница за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Козбунар, Радовишка околија, донел решение бр. 42/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Казбунар и Шипковица за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Злеово, Радовишка околија, донел решение бр. 158/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Злеово и Кушкучлија за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Ораовица, Радовишка околија, донел решение бр. 223/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Ораовица, Дурутли, Коселија, Саригол и Худоверли за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Воиславци, Радовишка околија, донел решение бр. 151/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Воиславци и Сурдулица за времето од 1-I-1900 до 1-I-1915 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Ињево, Радовишка околија, донел решение бр. 27/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ињево за времето од 1-I-1900 до 19-XII-1914 година и 2) Дамјан, Погулево и Горни Долни Враштиц за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Подареш, Радовишка околија, донел решение бр. 22/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Подареш за времето од 1-I-1900 до 31-I-1935 година и од 1-I-1942 до 1946 година и 2) Покрајчево и Јаргулица за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Канче, Радовишка околија, донел решение бр. 115/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Канче и Љубница за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Дедино, Радовишка околија, донел решение бр. 159/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Дедино, Горно и Долно Липовник, Габровци, Негреновци и Ракитец за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.



12. — Месниот народен одбор на с. Загорци, Радовишка околија, донел решение бр. 159/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Загорци, Гавран, Долни Радеш и Скоруша за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Смиљанци, Радовишка околија, донел решение бр. 31/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Смиљанци и Ново Село за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од 1-I-1930 до 31-XII-1941 година и 2) Шаинташ за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Тополница, Радовишка околија, донел решение бр. 26/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Тополница, Аликач, Бучин, Каџалија, Трџалија и Супурге за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

### РЕСЕНСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Ресен, донел решение бр. 49/50 од 27-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Ресен за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година водени од органите на православната и мухамеданската вероисповест.

2. — Месниот народен одбор на с. Јанковец, Ресенска околија, донел решение бр. 298/50 од 20-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Јанковец, Болно, Избишта, Кривени, Лева Река и Петрино за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Сопотско, Ресенска околија, донел решение бр. 193/50 од 20-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Сопотско и Златари за времето од 1-I-1900 до 4-V-1919 година и од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на православната вероисповест.

4. — Месниот народен одбор на с. Стење, Ресенска околија, донел решение бр. 255/50 од 20-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето од селата: Стење, Коњско и Лескоп за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Подмочани, Ресенска околија, донел решение бр. 263/50 од 20-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Подмочани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Грнчари од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 3) Асамати, Рајца, Курбино и Претор од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1919 до 31-XII-1921 година и од 1-I-1946 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Царев Двор, Ресенска околија, донел решение бр. 242/50 од 21-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Царев Двор, Дрмени, Горно и Долно Перово од органите на пра-

вославната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

7. — Месниот народен одбор на с. Крани, Ресенска околија, донел решение бр. 292/50 од 23-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Крани, Арвати, Сливница и Штрбово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Покрвеник, Ресенска околија, донел решение бр. 312/50 од 28-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Покрвеник, Волкодери, Отешево, Прелубје и Шурленци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година од органите на православната вероисповест.

9. — Месниот народен одбор на с. Горно Дупени, Ресенска околија, донел решение бр. 251/50 од 30-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Горно Дупени, Евла и Лавци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Горна Бела Црква, Ресенска околија, донел решение бр. 211/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Горна и Долна Бела Црква од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Езерени од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

1. — Месниот народен одбор на с. Љубојно, Ресенска околија, донел решение бр. 54/51 од 26-II-1951 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Љубојно од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година 2) Наколец и Долно Дупени од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1931 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 3) Брајчино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1935 до 31-XII-1943 година.

### СКОПСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Држилово, Скопска околија, донел решение бр. 426/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на мухамеданската вероисповест за подрачјето на селата: 1) Држилово за времето од 1-I-1900 до 16-VI-1919 година и од 27-IX-1941 до 31-XII-1944 година и 2) Елово од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1926 година и од 1-I-1942 до 31-XII-1944 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Горно Количане, Скопска околија, донел решение бр. 254/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на



родените водени за подрачјето на селата: Горно и Долно Количане, Драчевица, Калдерец, Пагаруша и Црвена Вода за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1924 година и од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Цветово, Скопска околија, донел решение бр. 309/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Цветово и Умово од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 3-IV-1941 до 31-XII-1943 година; 2) Малчиште од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 6-V-1941 до 31-XII-1943 година и 3) Црни Врв од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 18-X-1928 година и од 6-V-1941 до 31-XII-1943 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Петровец, Скопска околија, донел решение бр. 456/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Петровец, Кајлија, Огњанци и Ржаничани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1930 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Бунарцик, Скопска околија, донел решение бр. 168/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бунарцик, Ајваговици, Белимбегово и Марино за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и 2) Миладиновци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 4-IV-1923 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

6. — Месниот народен одбор на с. Синфелич, Скопска околија, донел решение бр. 347/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Синфелич, Инџиково, Стајковци и Страчинци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1925 година и од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Црешево, Скопска околија, донел решение бр. 236/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Црешево за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од 1-I-1915 до 31-XII-1917 година и 2) Булачане за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1925 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Кадино, Скопска околија донел решение бр. 321/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Кадино и Мралино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1930 година; 2) Идризово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1930 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 3) Јурумлери од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од органите на останатите вероисповести за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Горно Нерези, Скопска околија, донел решение бр. 40/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Горно и Долно Нерези од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1931 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Гумалево, Скопска околија, донел решение бр. 328/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Гумалево, Добро, Дејковце и Тисовица, за времето од 1-I-1900 до 27-II-1927 година и од 11-III-1941 до 9-V-1946 год.

11. — Месниот народен одбор на с. Бразда, Скопска околија, донел решение бр. 213/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бразда, Глуво и Оризаре за времето од 1-I-1900 до 3-I-1919 година; 2) Мирковци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и 3) Бањане, Чучер и Горњане за времето од 1-I-1900 до 3-I-1919 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Јаболци, Скопска околија, донел решение бр. 62/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Јаболци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година, и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 26-VIII-1928 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година; 2) Нова Брезница од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година; 3) Осичани за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и 4) Патешка Река од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 20-IV-1921 година и од 26-IX-1941 до 31-XII-1944 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Гара Зелениково, Скопска околија, донел решение бр. 514/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ново Село и Нокосево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-IV-1906 година и од 27-V-1945 до 9-V-1946 година 2) Таор од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 3) Страхојадица и Смесица од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 27-II-1927 година и од 12-III-1941 до 9-V-1946 година; 4) Зелениково и Орешани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 27-I-1905 година и од 7-III-1933 до 8-IX-1935 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 5) Градовци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 27-I-1905 и од 7-IV-1933 до 8-IX-1935 година и 6) Вражале од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 21-II-1927 година и од 12-III-1941 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Брест, Скопска околија, донел решение бр. 283/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Брест за времето од 1-I-1900 до 11-I-1927 година и од 5-I-1941 до 9-V-1946 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Мршевци, Скопска околија, донел решение бр. 100/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Мршевци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 30-XII-1921 година; 2) Текија од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 3) Бучинци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година; 4) Грушинци за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1925 година; 5) Деладровци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и 6) Бујковци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Долно Солње, Скопска околија, донел решение бр. 392/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Долно и Горно Солње, Говрлево, Барово, Света Петка и Чифлик од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Ракотинци, Скопска околија, донел решение бр. 265/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ракотинци и Сопиште за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година; 2) Сушица Маркова за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и 3) Добри Дол за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од 1-I-1916 до 26-VIII-1920 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Катланово, Скопска околија, донел решение бр. 384/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Катланово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Блатце, Кожње и Бадар од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1910 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 3) Катлановска Брезница, Летевци и Градманци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и 4) Крушје од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Арачиново, Скопска околија, донел решение бр. 236/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Арачиново, Брњанци, Мојанци и Орланци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1930 година и од 1-I-1936 до 9-V-1946 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Средно Коњаре, Скопска околија, донел решение бр. 434/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Средно, Долно и Горно Коњаре од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Ка-

тановска Сушица и Дивље од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Студеничани, Скопска околија, донел решение бр. 578/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Студеничани, Вртеница, Моране и Рамни Габер од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 30-XII-1904 година и од 1-I-1933 до 8-IX-1935 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Палиград од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 27-II-1927 година и од 12-III-1941 до 9-V-1946 година.

22. — Месниот народен одбор на с. Драчево, Скопска околија, донел решение бр. 56/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Драчево, Батинци, Долно Лисиче и Усје од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1905 година и од 1-I-1933 до 1-I-1935 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

23. — Месниот народен одбор на с. Љубаница, Скопска околија, донел решение бр. 255/50 од 15-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Љубаница и Бродец од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1917 година; 2) Љуботен од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1926 година и од 1-II-1942 до 9-V-1946 година; 3) Раштак од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1942 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1926 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година и 4) Радишани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1925 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

24. — Месниот народен одбор на с. Кучевиште, Скопска околија, донел решение бр. 439/50 од 19-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Кучевиште за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1911 година и 2) Побужје за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1929 година.

### СТРУШКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Струга, донел решение бр. 1747/50 од 15-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на: 1) гр. Струга од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и 2) Мислешево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Радолишта, Струшка околија донел решение бр. 259/50 од 1-I-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Радолишта, Заграчани и Шум за времето од 1-I-1900 до 2-I-1921 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Присовјани, Струшка околија, донел решение бр. 259/50 од 1-I-1950 година да се обноват матичните книги на ро-

дените водени од органите на православната вероисповест за подрачјето на селата: 1) Присовјани и Збажди за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и 2) Глабочица од 1-I-1900 до 22-VIII-1922 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Нерези, Струшка околија, донел решение бр. 230/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Нерези, Безово и Пискупштина за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и 2) Луково од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 13-XII-1913 година и од 15-III-1940 до 13-XII-1945 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Мислодежда, Струшка околија, донел решение бр. 400/50 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Мислодежда, Поум и Богорци од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година; од 1-I-1920 до 31-XII-1928 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и 2) Брчево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 22-VIII-1922 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Вишњи, Струшка околија, донел решение бр. 276/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Вишњи за времето од 1-I-1900 до 31-X-1913 година и 2) Горна Белица од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Локов, Струшка околија, донел решение бр. 299/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Локов, Буринец, Ржанско и Селце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од 20-V-1943 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Лабуништа, Струшка околија, донел решение бр. 571/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Лабуништа од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 20-III-1919 година и 2) Подгорци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 23-I-1923 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1922 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Бороец, Струшка околија, донел решение бр. 302/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бороец од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 3-III-1901 година и од 17-VIII-1915 до 10-VIII-1918 и 2) Јабланица и Лакавица од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Делогожди, Струшка околија, донел решение бр. 288/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Делогожди, Коршишта и Цепин од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1931 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и 2) Горно и Долно Татеша од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1924 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Велешта, Струшка околија, донел решение бр. 295/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Велешта од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 19-II-1945 до 9-V-1946 година и 2) Добовјани и Ташмаруништа од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-VIII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-VII-1920 година и од 19-II-1945 до 9-V-1946 год.

12. — Месниот народен одбор на с. Калишта, Струшка околија, донел решение бр. 450/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Калишта и Радожда од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 13-IX-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 2-II-1920 година и 2) Франгово и Мали Влај од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Вевчани, Струшка околија, донел решение бр. 526/50 од 14-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Вевчани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и 2) Октиси од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 11-III-1913 година и од 1-I-1944 до 31-XII-1944 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 14-I-1921 годна.

14. — Месниот народен одбор на с. Драслајца, Струшка околија, донел решение бр. 169/50 од 15-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Драслајца и Мориште од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-I-1912 година и од 21-XII-1943 до 31-XII-1945 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1931 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и 2) Бицево, Ливада и Ново Село од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од 15-III-1940 до 31-XII-1945 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1931 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Враништа, Струшка околија, донел решение бр. 291/50 од 15-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Враништа од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Ложани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1924 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и 3) Долна Белица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 13-VIII-1913 година и од 15-II-1937 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

#### СТРУМИЧКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Дабиле, Струмишка околија, донел решение бр. 220/50 од 22-III-

1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Дабиле и Рабово за време од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Попчево, Струмичка околија, донел решение бр. 143/50 од 25-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Попчево и Рабарци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година; 2) Рич и Белотино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 4-II-1915 година и 3) Чепели за времето од 1-I-1900 до 21-I-1921 година и од 23-I-1941 до 9-V-1946 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Ново Село, Струмичка околија, донел решение бр. 366/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ново Село и Зубово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 2-I-1915 година и од 1-VII-1941 до 30-VII-1941 година и 2) Сушица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 22-I-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1921 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Иловица, Струмичка околија, донел решение бр. 229/50 од 31-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Иловица и Штужа од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 25-IV-1921 година и од 10-III-1941 до 9-V-1946 год.

5. — Месниот народен одбор на с. Смоларе, Струмичка околија донел решение бр. 101/50 од 1-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Смоларе за времето од 1-I-1900 до 11-I-1915 год. 2) Коњаре од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 23-I-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 6-IX-1921 година и 3) Дражево од органите на православната вероисповест за времето 1-I-1900 до 11-I-1915 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 16-III-1922 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Доброшинци, Струмичка околија, донел решение бр. 216/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Доброшинци и Нивичане од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1930 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Нова Маала од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1942 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 3) Висока Маала од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Вељуса, Струмичка околија, донел решение бр. 191/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Вељуса за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на мухамеданската вероисповест, како и за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на протестанската вероисповест и 2) Варварица и Трибичица за време од 1-I-1900 до 31-XII-1914

година од органите на православната вероисповест и за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на мухамеданската вероисповест.

8. — Месниот народен одбор на с. Василево, Струмичка околија, донел решение бр. 216/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Василево и Добрејци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од 1-I-1919 до 31-XII-1940 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 2) Владевици од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 3) Сушево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1932 година и од 6-IV-1941 до 9-V-1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Босилово, Струмичка околија, донел решение бр. 229/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Босилово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и 2) Еднокуќево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1917 година и од 31-XII-1932 до 31-XII-1936 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Бајково, Струмичка околија, донел решение бр. 257/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Бајково, Бадилен и Ново Коњарево за времето од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Турново, Струмичка околија, донел решение бр. 257/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Турново, Радово и Секирник од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 19-VI-1921 година и од 1-III-1941 до 9-V-1946 год.

12. — Месниот народен одбор на с. Стиник, Струмичка околија, донел решение бр. 120/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Стиник и Барбареве за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Муртино, Струмичка околија, донел решение бр. 201/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Муртино и Сачево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на протестанската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Мокриево, Струмичка околија, донел решение бр. 145/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Мокриево, Мокрине и Борисово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 18-III-1921 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Просениково, Струмичка околија, донел решение бр. 217/50 од 11-IV

1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Просениково и Пиперово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 10-II-1918 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

16. — Месниот народен одбор на с. Петралинци, Струмичка околија, донел решение бр. 184/50 од 13-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Петралинци, Гечерли, Дрвош, Сарај, Старо-Балдовци и Хамзали од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година, и 2) Чанакли од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1942 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Моноспитово, Струмичка околија, донел решение бр. 234/50 од 16-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Моноспитово и Борџево за време од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година од органите на православната вероисповест и за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година од органите на протестанската вероисповест и 2) Бањско од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Ангелци, Струмичка околија, донел решение бр. 214/50 од 3-V-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Ангелци, Градошорци и Седларци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 10-I-1945 год. и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Едрениково од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

19. — Месниот народен одбор на с. Колешино, Струмичка околија, донел решение бр. 34/50 од 2-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Колешино и Габрово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1926 година, од органите на протестанската вероисповест од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Костурно, Струмичка околија, донел решение бр. 193/50 од 29-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Костурно, Злешево Орманли, Мамешли и Дорлабос од органите на православната вероисповест од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Куклиш, Струмичка околија, донел решение бр. 213/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Куклиш, Свидовица и Триводи од органите на православната вероисповест водени за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година и од 10-I-1941 до 9-I-1946 година.

## СВ. НИКОЛСКА ОКОЛИЈА

1. — Градскиот народен одбор на гр. Св. Николе донел решение бр. 68/50 од 4-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Св. Николе и селата Кнежје и Нова Мездра од органите на православната вероисповест за времето од 21-XII-1916 година до 25-XII-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Градиште, Св. Николска околија, донел решение бр. 13/50 од 26-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Градиште, Пезово, Кутлибег, Кишане, Кучкарево и Габреш од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1946 година и од 1-I-1943 до 1-I-1945 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Мечкуевци, Св. Николска околија, донел решение бр. 317/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Мечкуевци, Арбасали, Буриловци, Раичинци, Патетин и Станулевци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1916 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Ерџелија, Св. Николска околија, донел решение бр. 84/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Ерџелија, Кадрифаково и Мустафино од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Немањици, Св. Николска околија, донел решение бр. 374/50 од 11-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Немањици, Горно Барбарово, Долно Барбарово, Мокреш и Орел од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Горобинце, Св. Николска околија, донел решение бр. 19/50 од 12-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Горобинце, Гузумџици, Преод, Сопот, Трстеник и Џидимирици од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 14-I-1916 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

7. — Месниот народен одбор на с. Долно Ѓуѓанци, Св. Николска околија, донел решение бр. 61/51 од 25-VII-1951 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долно и Горно Ѓуѓанци и Стројманци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година; 2) Павлешинци и Стењевици од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и 3) Кокосиње од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Пуздерци, Св. Николска околија, донел решение бр. 211/51 од 25-III-1951 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Пуздерци, Кукново, Пестршино, Зарапинци, Страисовци и Трооло од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1916 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Џумајлија, Св. Николска околија, донел решение бр. 13/51 од 26-III-1951 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Џумајлија, Аџитово, Мидино и Сарамзали за времето од 1-I-1900 до 1-I-1917



година од органите на православната вероисповест и матичните книги на родените водени за подрачјето на горните села за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година од органите на мухамеданската вероисповест.

10. — Месниот народен одбор на с. Малино, Св. Николска околија, донело решение бр. 13/51 од 26-III-1951 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата. Малино, Алакинци, Живино, Комитско и Крушица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 1-I-1930 до 31-XII-1935 година.

11. — Месниот народен одбор на с. Дорфулија, св. Николска околија, донело решение бр. 272/51 од 26-III-1951 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Дорфулија, Бекирлија, Кишин, Каратманово и Коселери од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

12. — Месниот народен одбор на село Амзабегово, Св. Николска околија, донел решение бр. 212/51 од III-1951 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Амзабегово, Аџибегово, Горно Црнилиште, Долно Црнилиште, Богословец, Дилисинци и Пештерово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 4-IV-1917 година и 2. — Аџибегово и Горно Црнилиште од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

#### ШТИПСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Аргулица, Штипска околија донел решение бр. 288/50 од 20-III-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Аргулица, Црвулево и Горни и Долни Козјак од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1928 година и од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година; 2) Руљак од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1928 година и од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година; 3) Карбинци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и 4) Кучичино, Припечани и Бурличиво од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Долни Балван, Штипска околија, донел решение бр. 278/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долни и Горни Балван, Чардаклија, Батане и Горно и Долно Трогерци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Долјани, Штипска околија, донел решение бр. 93/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долјани, Липов Дол, Љуботен и Чифлик за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Драгоево, Штипска околија, донел решение бр. 332/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Драгоево,

Селце, Софилари, Хаџи Реџепли, Пенуш Сеидели, Дрешко, Едекларци, Јамуларци и Топлик од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Крупиште, Штипска околија, донел решение бр. 250/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Крупиште од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година; 2) Уљарци и Ново Селани од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; од 1-I-1935 до 31-XII-1939 година и од 1-I-1937 година до 9-V-1946 година; 3) Пишица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1916 год.

6. — Месниот народен одбор на с. Кучица, Штипска околија, донел решение бр. 223/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Кучица, Врешка, Ебеплија, Мичак, Мурталија и Прнарија од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година од 1-I-1931 до 31-XII-1932 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 19-XI-1935 година и од 24-II-1941 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Лесковица, Штипска околија, донел решение бр. 233/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Лесковица и Пиперово од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година; од 1-I-1920 до 31-XII-1923 година и од 1-I-1933 до 31-XII-1934 година 2) Брест и Ново Село од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и 3) Суво Грло од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1939 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Лакавица, Штипска околија, донел решение бр. 164/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Лакавица, Шопур, Горочино, Јанотарци и Балталија од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година; од 1-I-1920 до 31-XII-1923 година и од 1-I-1933 до 31-XII-1934 година; 2) Степанци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година, од 1-I-1920 до 31-XII-1923 година и од 1-I-1933 до 31-XII-1934 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 3) Пухче за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година; од 1-I-1920 до 31-XII-1923 година и од 1-I-1933 до 31-XII-1934 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 1-IV-1941 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Лезово, Штипска околија, донел решение бр. 197/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Лезово, Луиновци и Гајранци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-I-1916 година и 2) Бучиште за времето од 1-I-1900 до 1-I-1919 година.



10. — Месниот народен одбор на с. Радања, Штипска околија, донел решение бр. 263/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Радања од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година од 1-I-1932 до 31-XII-1932 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1928 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година; 2) Таринци и Караорман од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година и од 1-I-1931 до 31-XII-1932 година 3) Голем и Мал Габер, Курвулија и Ацалија од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1928 година и од 1-IV-1940 до 9-V-1946 година; 4) Јонузлија, Калаузлија и Кекекчени од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 19-XI-1935 година и од 24-II-1941 до 9-V-1946 година и 5) Кучилат од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1928 година и од 1-IV-1940 до 9-V-1946 година

11. — Месниот народен одбор на с. Црвена Свезда, Штипска околија, донел решение бр. 281/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Брсаково и Сарачиево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година; 2) Судик од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1932 година; 3) Ќриви Дол за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 4) Тестамелци од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 5) Сушево од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1918 година и од 1-I-1920 до 31-XII-1931 година и 6) Доброшане од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-III-1941 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 год.

12. — Месниот народен одбор на с. Шашаварлија, Штипска околија, донел решение бр. 237/50 од 20-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Шашаварлија од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XI-1922 година и од 1-I-1931 до 31-XII-1952 година а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 19-XI-1961 година и од 24-II-1941 до 9-V-1946 година; 2) Каланетровци, Пиломан, Кошево и Почивало од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1922 година и од 1-I-1931 до 31-XII-1932 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за селото Почивало за времето од 1-I-1900 до 19-XI-1935 година и од 24-II-1941 до 9-V-1946 година.

### ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Брвеница, Тетовска околија, донел решение бр. 197/50 од 3-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Брвеница, Долно Седларце и Фалиша од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Селце, Тетовска околија, донел решение бр. 181/50 од 4-IV-1950

година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Селце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 31-XII-1941 година и 2) Вејце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

3. — Месниот народен одбор на с. Лешок, Тетовска околија, донел решение бр. 430/50 од 5-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Лешок, Варвара и Брезно од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и 2) Непроштено и Слатино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Гајре, Тетовска околија, донел решение бр. 158/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Гајре за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Вешала, Тетовска околија, донел решение бр. 195/50 од 6-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Вешала и Бозовце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Челопек, Тетовска околија, донел решение бр. 453/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Челопек од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-VIII-1942 до 31-XII-1942 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Боговиње, Тетовска околија, донел решение бр. 355/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: Боговиње и Раковец од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Седларево, Тетовска околија, донел решение бр. 157/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Седларево и Луковица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од 1-I-1942 до 31-XII-1942 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Гургурница за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Урвич, Тетовска околија, донел решение бр. 355/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Урвич од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година; 2) Ново Село од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1931 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година; 3) Селце и Кеџ од органите на мухамеданската вероисповест за

времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 4) Јаловјане за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Радиовци, Тетовска околија, донел решение бр. 225/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Радиовци и Жеровјане од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година над органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Теново од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 год.

11. — Месниот народен одбор на с. Милетино, Тетовска околија, донел решение бр. 325/50 од 7-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Милетино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-VIII-1942 до 31-XII-1942 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1942 до 9-V-1946 година и 2) Блаце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од 1-VIII-1942 до 31-XII-1942 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Камењани, Тетовска околија, донел решение бр. 439/50 од 8-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата 1) Камењани и Синичане од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Горно Седларци од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Желино, Тетовска околија, донел решение бр. 264/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Желино и Стримница за времето од 1-I-1900 до 1-I-1941 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година; 2) Добарце за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година; 3) Горна и Долна Лешница од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година и 4) Саракино и Палатица од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Групчин, Тетовска околија, донел решение бр. 191/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Чифлик и Ларце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година и 2) Групчин, Мерово, Копачин Дол, Ларце, Ново Село, Рогле Чифлик, Церво и Добрце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 9-V-1946 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Голема Речица, Тетовска околија, донел решение бр. 32/50 од 9-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Голема и Мала Речица и Горно Палчиште од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1924 година и 2) Долно Палчиште и Но-

ваке од органите на православната вероисповест за времето 1-I-1900 до 31-XII-1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1921 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Доброште, Тетовска околија, донел решение бр. 296/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Доброште, и Првце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од 1-I-1935 до 31-XII-1942 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-II-1940 до 9-V-1946 година и 2) Нераште од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Јанчиште, Тетовска околија, донел решение бр. 239/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Јанчиште, Подбреге и Јегуновце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година; 2) Копанце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од 1-I-1943 до 31-XII-1945 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 год. и од 1-II-1941 до 9-V-1946 година и 3) Раотница за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-I-1944 до 31-XII-1944 год.

18. — Месниот народен одбор на с. Шипковица Тетовска околија, донел решение бр. 166/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Шипковица и Бродец за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Шемшево, Тетовска околија, донел решение бр. 329/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Шемшево, Озормиште, Прељубиште и Сиричино од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 1-V-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година и 2) Туденце од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1901 година и од 1-I-1944 до 31-XII-1944 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

20. — Месниот народен одбор на с. Џепчиште, Тетовска околија, донел решение бр. 345/50 од 10-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Џепчиште, Порој, Отуње и Сетоле од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1915 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година и 2) Гермо за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1910 година и од 1-I-1940 до 9-V-1946 година.

21. — Месниот народен одбор на с. Жилче, Тетовска околија, донел решение бр. 364/50 од 14-IV-1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Жилче и Ратае од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1920 година и од 1-I-1941 до 9-V-1946 година.

меданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и од 1 I 1941 до 9 V 1946 година и 2) Требаж од органите на православната и мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1941 до 9 V 1946 год.

22. — Месниот народен одбор на с. Теарце, Тетовска околија, донел решение бр. 340/50 од 14 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Теарце и Отушиште од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 21 III 1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 3 I 1921 година и од 2 XII 1940 до 9 V 1946 година; 2) Пршовце од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31-XII-1912 година и од 1-I-1941 до 9 V 1946 година; 3) Јелашник од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1913 година и од 1 I 1941 до 9 V 1946 година и 4) Глоги од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1920 до 31 XII 1920 година и од 1 I 1941 до 9 V 1946 година.

23. — Месниот народен одбор на с. Вратница, Тетовска околија, донел решение бр. 435 од 7 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Вратница и Старо Село од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1913 година и од 1 I 1935 до 9 V 1946 година; 2) Орашје од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и од 1 I 1924 до 9 V 1946 година; 3) Одри од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и од 1 I 1928 до 9 V 1946 година, а од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година; 4) Рогачево и Јажинце од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и од 1 VII 1935 до 9 V 1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 30 XII 1920 година и од 1 I 1941 до 9 V 1946 година и 5) Беловишта од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и од 1 I 1928 до 31 XII 1945 година.

#### ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА

1. — Месниот народен одбор на с. Долно Чичево, Т. Велешка, околија донел решение бр. 309/50 од 4 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долно и Горно Чичево од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година; 2) Водоврати од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1929 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година и 3) Подлес од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 30 V 1935 до 18 V 1941 година.

2. — Месниот народен одбор на с. Кочилари, Т. Велешка околија донел решение бр. 405/50 од 4 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Кочилари, Ногаевци и Згрополци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и од

органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 2) Долно и Горно Каласлари и Куридере од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 год.

3. — Месниот народен одбор на с. Извор, Т. Велешка околија, донел решение бр. 220/50 од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Извор и Долно Врановци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година; 2) Степанци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 15 VI 1913 година; 3) Смиловци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 13 I 1914 година; 4) Поменово од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и 5) Стари Град и Мартолци за времето од 1 I 1900 до 15 V 1919 година.

4. — Месниот народен одбор на с. Иванковци, Т. Велешка околија, донел решение бр. 395/50 од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Иванковци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1929 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 година и од 1 I 1935 до 9 V 1946 година.

5. — Месниот народен одбор на с. Папрадиште, Т. Велешка околија, донел решение бр. 239/50 од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Папрадиште и Нежилово од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 23 V 1913 година и 2) Ореше од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 III 1919 година.

6. — Месниот народен одбор на с. Башино Село, Т. Велешка околија, донел решение бр. 368/50 од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Башино село од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1912 година; 2) Чолошево од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1913 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 3) Новачани од органите на православната вероисповест од 1 I 1900 до 1 I 1914 година.

7. — Месниот народен одбор на с. Чашка, Т. Велешка околија, донел решение бр. 314/50 од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Чашка, Еловец и Раковец од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1919 година; 2) Бусилци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1-I 1914 година; 3) Крива Круша од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 15 V 1919 година и 4) Голозинци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1926 година.

8. — Месниот народен одбор на с. Горно Врановци, Т. Велешка околија, донел решение бр. 651/50 од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селото Горно Врановци од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1929 година и од 1 IV 1941 до 9 V 1946 година.

9. — Месниот народен одбор на с. Владилковци, Т. Велешка околија, донел решение бр. 237/50 од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Владилковци и Кррино од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и 2) Попадија од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1913 година.

10. — Месниот народен одбор на с. Богомила, Т. Велешка околија, донел решение бр. 453/50 од 6 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Богомила, Бистрица, Катиново и Цршево од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1913 год.

11. — Месниот народен одбор на с. Отовица, Т. Велешка околија, донел решение бр. 423/50 од 6 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Отовица од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1925 година 2) Ветерско и Сопот од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1919 год. 3) Рудник и Лугунци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1919 година; 4) Сујаклари и Кумарино од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1928 година и од 1 I 1935 до 9 V 1946 година и 5) Мамудчево од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 година и од 1 I 1935 до 9 V 1946 година.

12. — Месниот народен одбор на с. Долно Јаболчиште, Т. Велешка околија, донел решение бр. 302/50 од 6 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата Долно и Горно Јаболчиште од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година.

13. — Месниот народен одбор на с. Лисиче, Т. Велешка околија, донел решение бр. 376/50 од 6 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Лисиче и Дреново од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1920 година и 2) Мелница од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година.

14. — Месниот народен одбор на с. Теово, Т. Велешка околија, донел решение бр. 392/50 од 7 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Теово од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 1 I 1916 до 1 I 1919 година; 2) Согле од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година; 3) Плевене од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1930 година; 4) Оморани од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 15 V 1919 година и 5) Ораовдол, Мокрени и Габровник од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година.

15. — Месниот народен одбор на с. Грнчиште, Т. Велешка околија, донел решение бр. 405/50 од 7 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Грнчиште, Црквино и Скачинци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година

и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1935 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година; 2) Свеќани од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и 3) Двориште од органите на православната вероисповест од 1 I 1900 до 1 I 1914 година.

16. — Месниот народен одбор на с. Градско, Т. Велешка околија, донел решение бр. 303/50 од 7 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени од органите на мухамеданската вероисповест за подрачјето на селата: 1) Градско и Уланци за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и 2) Виничаџи за времето од 1 I 1900 до 1 I 1935 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година.

17. — Месниот народен одбор на с. Војница, Т. Велешка околија, донел решение бр. 326/50 од 7 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Војница од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1916 година; 2) Ораовец и Витанци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и 3) Крајници за времето од 1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 30 V 1935 до 6 IV 1941 година.

18. — Месниот народен одбор на с. Бањица, Т. Велешка околија, донел решение бр. 20/50 од 14 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Бањица од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1915 година и од 1 I 1935 до 6 IV 1941 година; 2) Отиштино за времето од 1 I 1900 до 1 I 1919 година и 3) Рлевци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 24 V 1935 до 6 IV 1941 година.

19. — Месниот народен одбор на с. Раштани, Т. Велешка околија, донел решение бр. 188/50 од 15 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на селата: 1) Раштани од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 24 V 1935 до 6 IV 1941 година; 2) Сливник и Бузилово од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година; 3) Слп, Карабуниште и Белестевица од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 1 I 1935 до 6 IV 1941 година; 4) Долно Оризаре од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1930 година и 5) Горно Оризаре од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година.

## ГРАД БИТОЛА

Градскиот народен одбор на гр. Битола, донел решение бр. 10875/50 од 18 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на гр. Битола за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година од органите на православната вероисповест водени од црквата "Цар Константин и царица Елена"; за времето од 1 I 1900 година до 1 I 1926 година од органите на мухамеданската вероисповест, како и за времето од 1 I 1900 година до 9 V 1946 година од органите на римокатоличката вероисповест.

## ГРАД КУМАНОВО

Градскиот народен одбор на гр. Куманово донел решение бр. 9888/50 од 14 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на гр.

Куманово од органите на православната вероисповест: а) водени од старата црква за времето од 1 I 1900 до 7 I 1914 година и б) водени од новата црква за времето од 1 I 1900 до 24 VII 1916 година; од органите на мухамеданската вероисповест: а) водени од оджата АЗЕМ ЉАТИФ за времето од 1 I 1900 до 6 I 1919 година и б) водени од оджата АФИ ДАУТ за времето од 1 I 1900 до 7 I 1920 година, вклучувајќи го и циганското малцинство и тоа од 1 I 1900 до 1 I 1927 година.

### ГРАД ОХРИД

Градскиот народен одбор на гр. Охрид донел решение бр. 5938/50 од 8 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на гр. Охрид: 1) од органите на православната вероисповест водени за: а) припадниците од Долна маала за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1911 година и б) за останалото подрачје за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1912 година; 2) од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1918 година и 3) од цемаатот Емин Махмуд водени од 1 I 1942 до 9 V 1946 година за циганското малцинство.

### ГРАД ПРИЛЕП

Градскиот народен одбор на гр. Прилеп донел решение бр. 6300/50 од 15 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените за подрачјето на: 1) гр. Прилеп од органите на православната вероисповест водени од: а) црквата "Св. Благовештение" за времето од 1 I 1900 до 30 VIII 1913 година и од 1 I 1916 до 31 XII 1917 година и б) црквата "Св. Кирил и Методи" за времето од 17 IX 1915 до 31 XII 1915 година; од 1 XII 1916 до 31 XII 1916 година и од 1 I 1918 година до 10 X 1918 година и од органите на мухамеданската вероисповест водени од а) Ефсаг — Цемаат за времето од 30 XI 1941 до 9 V 1946 година и б) Акмедит — Цемаат за времето од 1 I 1900 до 24 I 1926 година и од 15 III 1941 до 9 V 1946 година; 2) с. Варош од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 30 IX 1918 година и 3) с. Дабница од органите на православната вероисповест за времето од 12 II 1918 до 12 XII 1918 година.

### ГРАД СКОПЈЕ — I РЕОН

Градскиот народен одбор на I реон — Скопје донел решение бр. 6139/50 од 12 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Скопје — I реон од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1915 година; од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1927 год. и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година; од органите на римокатоличката вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 год. од органите на мојсијевската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и од органите на останатите вероисповести за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година.

### ГРАД СКОПЈЕ — II РЕОН

Градскиот народен одбор на II реон Скопје, донел решение бр. 4896/50 од 17 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на: 1) гр. Скопје — II реон од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1915 година; од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1927 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година; од органите на римокатоличката вероисповест за времето од 1 I 1900 до

9 V 1946 година; од органите на мојсијевската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и од органите на останатите вероисповести за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 2) с. Горно Лисиче од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1905 година и од 1 I 1933 до 1 I 1935 година, а од органите на останатите вероисповести за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година.

### ГРАД СКОПЈЕ — III РЕОН

Градскиот народен одбор на III реон Скопје, донел решение бр. 3949/50 од 14 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Скопје — III-реон од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1915 година; од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1927 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година; од органите на римокатоличката вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година; од органите на мојсијевската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и од органите на останатите вероисповести за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година.

### ГРАД СКОПЈЕ — IV РЕОН

Градскиот народен одбор на IV реон Скопје, донел решение бр. 5891/50 од 10 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на: гр. Скопје — IV реон од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1915 година; од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1927 година и од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година; од органите на римокатоличката вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година; од органите на мојсијевската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и од органите на останатите вероисповести за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 2) с. Мацари и Трубаево од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1920 година и од органите на останатите вероисповести за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година.

### ГРАД СТРУМИЦА

Градскиот народен одбор на гр. Струмица, донел решение бр. 5150/50 од 17 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на: 1) гр. Струмица од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 3 XII 1914 година и од органите на мухамеданската, католичката и протестантската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година; 2) с. Баница и Вадача од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1924 година и од 1 I 1935 до 9 V 1946 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 3) с. Градско Балдавци од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1914 година.

### ГРАД ШТИП

Градскиот народен одбор на гр. Штип, донел решение бр. 5506/50 од 11 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на гр. Штип и Ново Село од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година.

**ГРАД ТЕТОВО**

Градскиот народен одбор на гр. Тетово донел решение бр. 7062/50 од 10 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на: 1) гр. Тетово од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и 2) с. Лавце од органите на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1919 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и од 1 I 1941 до 31 XII 1941

**ГРАД ТИТОВ ВЕЛЕС**

Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес донел решение бр. 480/50 од 6 IV 1950 година да се обноват матичните книги на родените водени за подрачјето на: 1) гр. Титов Велес а) за I, II и III парохија од органите на православната вероисповест за времето од 1-I-1900 до 31. XII.1912 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1. I. 1900 до 31. XII. 1921 година како и за сите родени од 1. I. 1922 до 9. V. 1946 година кои не се уписани во матичната книга на родените и б) за IV и V парохија од органите на православната вероисповест за времето од 1. I. 1900 до 31. XII. 1913 година и од 1. I. 1916 до 31. XII. 1917 година и од органите на мухамеданската вероисповест за времето од 1. I. 1900 до 31. XII. 1921 година и 2) с. Ново Село од органите на православната вероисповест за времето од 1. I. 1900 до 1. V. 1919 година.

Се известуваат сите лица чие раѓање било уписано во напред наведените матични книги на родените да поднесат пријава за упис во матичната книга на родените која се обновува во срок од три месеци од ова објавување во "Службен весник на НРМ". IV. Бр. 26532/51

Од Министерството за внатрешни работи  
на Народна Република Македонија

**Огласен дел****РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ  
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ  
И РАБОТИЛНИЦИ**

Врз основа дозволата од Поверен, за стопанство на ГНО — Скопје бр. 8856/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 56, рег. бр. 56, занаетчискиот дуќан под фирма: Фирмописец, Панче Трипунов Димов со седиште во град Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: пишување на фирми.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче Трипунов Димов.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на Иреон Скопје, бр. 6117 од 14-IV-1951 год.

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1278/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 176, рег. бр. 176,

занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Абдул Мустафа Алијоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул Мустафа Алијоски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18500 од 6-VIII-51 год. II—112—2212

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 2117/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 177, рег. бр. 177, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Киро Орданов Ночески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Орданов Ночески.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18507 од 6-VIII-51 год. II—112—2213

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1252/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 178, рег. бр. 178, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ордан Кочов Ночески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Кочов Ночески.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18508 од 6-VIII-51 год. II—112—2214

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 810/46 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 179, рег. бр. 179, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебеџија, Имер А. Исмаилоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и проваѓање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имер А. Исмаилоски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18510 од 6-VIII-51 год. II—112—2215

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 978/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Ѓорѓи Глигоров Бојациоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Глигоров Бојациоски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18511 од 6-VIII-51 год. II—112—2216

**СОДРЖИНА**

Рег. бр.	страна
115. Решенија за обновување на уништените матични книги на родените од 1900 до 9 мај 1946 година . . . . .	203